

ДУБАИ СО АВИОН ОД СКОПЈЕ - АПРИЛ 2022

FIRST MINUTE – за резервации и уплати до 01.03.2022

						АПРИЛ/ 2022 Г.	
ХОТЕЛ	кат.	УСЛУГА	Локација	тип на соба	ЦЕНА	4 ноќи	6 ноќи
IBIS HOTEL AL BARSHA	3*	НП	Al Barsha	STANDARD ROOM	По лице во двокреветна соба	€ 580	€ 630
					доплата за еднокреветна соба	€ 95	€ 140
				MAX 2 возрасни + 1 дете (без кревет)	Дете 0-1,99 год/ без помошно легло	€ 90	€ 90
					дете 2-5,99 год/ без помошно легло	€ 490	€ 490
NOVOTEL DUBAI AL BARSHA	4*	НП	Al Barsha	SUPERIOR ROOM	По лице во двокреветна соба	€ 590	€ 640
					доплата за еднокреветна соба	€ 100	€ 150
				MAX 2 возрасни + 1 дете (без кревет)	Дете 0-1,99 год/ без помошно легло	€ 90	€ 90
					дете 2-11,99 год/ без помошно легло	€ 520	€ 520
Rose Rayhaan by Rotana	4*	НП	SZR Trade Centre	STANDARD ROOM	По лице во двокреветна соба	€ 600	€ 650
					доплата за еднокреветна соба	€ 110	€ 160
				MAX 2 возрасни + 1 дете (без и со кревет)	Дете 0-1,99 год/ без помошно легло	€ 90	€ 90
					дете 2-4,99 год/ без помошно легло	€ 490	€ 490
					дете 5-11,99 год/ rollaway помошно легло	€ 570	€ 620
STELLA DI MARE	5*	НП	Dubai Marina	Deluxe Room City View	По лице во двокреветна соба	€ 790	€ 940
					доплата за еднокреветна соба	€ 300	€ 450
				MAX 2 возрасни + 1 дете (без и со кревет)	Дете 0-1,99 год/ без помошно легло	€ 90	€ 90
					дете 2-4,99 год/ без помошно легло	€ 520	€ 520
					дете 5-11,99 год/ rollaway помошно легло	€ 750	€ 850
*** за фамилија со 2 деца соби на барање заради повисока категорија на соби - one bedroom/ two bedroom apartment ***							

Цените се пакет цени по лице изразени во ЕВРА за уплата во денари (курс 1ЕУР=62МКД) и валидни до пополнување на места по дадени цени на авион (Ве молиме пред резервација да ја проверите цената и расположливоста на места – на барање)
Цените се по лице, за сместување минимум 2 возрасни лица во стандард двокреветна соба (плаќаат полна сума)

*** СИГУРНА РЕАЛИЗАЦИЈА - индивидуална програма/ ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА МЕСТА ВО ПРОМОЦИЈА

Програма на патувањето - авиокомпанија TURKISH AIRLINES од Скопје, со вклучен 20 кг чекиран багаж и 7 кг рачен и оброк согласно политика на авио компанија. Саатници на полетување и слетување се по локално време и согласно моментален ред на летање на TURKISH AIRLINES. Индивидуална програма.

ДАТУМИ НА ПАТУВАЊЕ

4 НОЌИ	6 НОЌИ
TK1006 31MAR SKPIST 2050 2325	TK1006 11APR SKPIST 2050 2325
TK 762 01APR ISTDXB 0045 0600	TK 762 12APR ISTDXB 0045 0600
TK 761 06APR DXBIST 0205 0540	TK 761 19APR DXBIST 0205 0540
TK1003 06APR ISTSKP 0730 0750	TK1003 19APR ISTSKP 0730 0750
TK1006 04APR SKPIST 2050 2325	TK1006 18APR SKPIST 2050 2325
TK 762 05APR ISTDXB 0045 0600	TK 762 19APR ISTDXB 0045 0600
TK 761 10APR DXBIST 0205 0540	TK 761 26APR DXBIST 0205 0540
TK1003 10APR ISTSKP 0730 0750	TK1003 26APR ISTSKP 0730 0750
TK1006 07APR SKPIST 2050 2325	
TK 762 08APR ISTDXB 0045 0600	
TK 761 13APR DXBIST 0205 0540	
TK1003 13APR ISTSKP 0730 0750	
TK1006 14APR SKPIST 2050 2325	
TK 762 15APR ISTDXB 0045 0600	
TK 761 20APR DXBIST 0205 0540	
TK1003 20APR ISTSKP 0730 0750	

Прв ден - Полетување од СКОПЈЕ во 20.35. Слетување во Истанбул во 23.25 часот нареден ден. Полетување за Дубаи во 00.45 часот. Слетување во Дубаи во 06.00 часот. Трансфер до хотел. Пријавување – влез во соба е после 14 часот (доколку има слободна соба може да се чекира во хотелот и порано). Early check in на барање со доплата.

Предпоследен ден – одјавување од хотелот во 11 часот и слободно време до трансфер во 22-23 часот (late check out на барање со доплата).

Последен ден – Полетување за Истанбул во 02.05 часот. Слетување во Истанбул во 05.40 часот и полетување за Скопје во 07.30 часот. Слетување во Скопје во 07.50 часот.

1-4/6 ДЕН ДУБАИ – време за слободни активности или факултативни излети (со доплата на барање)

ФАКУЛТАТИВНИ ЕКСКУРСИИ – ПОПЛАДНЕВНА ГРАДСКА ТУРА Дубаи City tour (4 часа) – согласно протоколи во момент на престој

Попладнето започнува нашата полудневна традиционална градска тура и разглед на Дубаи. Прекрасна можност да го видите традиционалниот град и модерниот Дубаи. Нашата тура започнува со возење кон Палмата Jumeirah, која се смета за една од осумте светски чуда, каде ќе имате можност само за кратка фотосесија пред хотелот Atlantis. Продолжуваме со возење кон прекрасната џамија Jumeirah Mosque, изградена во 1979 во традиција и стил на познатите џамии од Египет. Продолжуваме да возиме кон автопатот Sheikh Zayed road, за да ја видиме кулата Burj Khalifa, највисоката зграда во светот, ја гледаме панорамски. Нашата тура не носи кон стариот дел од градот, каде попатно ги гледаме импресивните палати каде живее владеечката фамилија шеици на Дубаи и продолжуваме кон Дубаи крикот. Со водичот го посетуваме Музејот на Дубаи и тврдината Al Fahidi, која е скоро два века стара и е познат споменик во Дубаи и која го илустрира минатото на Дубаи. Потоа го посетуваме познатиот пазар на злато и зачини, каде ве очекува ценкање и забавен шопинг. Одиме кон продавници за сувенири, каде ќе имате време да купите антиквитети, сувенири или занаетчиски работи. Застанување за фотографирање кај Burj Al Arab, каде ќе можете да се фотографирате пред хотелот на места за застанување за фотографирање. Нашата тура завршува во BURJ KALIFA/ DUBAI MALL каде се фотографираме и ги гледаме прекрасните танцовачки фонтани. Враќање во хотелот. Ноќевање.

ФАКУЛТАТИВНА ЕКСКУРЗИЈА - ПОПЛАДНЕ ПУСТИНСКО САФАРИ СО СКАРА И ТРАДИЦИОНАЛНА ВЕЧЕРА

Во попладневните часови Ве земаме од Дубаи со јеер 4x4, одиме кон Hatta и Oman и кога ќе видите дека ги напуштате границите на урбанизираниот град, набрзо ќе се најдете во пејсаж со пустински предели. Одиме со џипот по див пат off-road и Вашиот 4x4 џип ќе ја стави на тест Вашата издржливост и ќе го подигне адреналинот, затоа што ќе Ве однесе по високи дини и вози кон планината Hajar. По краткиот одмор, продолжуваме со возење по дините, каде вашиот искусен шофер ќе Ве пренесе преку највисоките песочни дини, ставајќи се во костец со тешкиот терен за возење во една многу адреналинска тура. На крај пристигнуваме на фарма за камили на краток одмор и како што полека заоѓа сонцето, се паркираме за да уживаме во глетката на пустина во залезот на сонцето. По заоѓањето на сонцето и неверојатниот видик, одиме кон нашиот камп во пустина. Тука Ве дочекува Арапската гостопримливост со кафе и вода, ориентална шведска маса со скара која се приготвува пред Вас (безалкохолни пијалоци и вода вклучени во цена), жена која црта со кна може да Ве нацрта со традиционални арапски мотиви по рацете. За оние кои сакаат да јаваат камили, иситите им се на располагање.

ФАКУЛТАТИВНИ ЕКСКУРЗИИ – НАВЕЧЕР КРСТАРЕЊЕ Dhow Cruise

Во вечерните часови dhow cruise creek – крстарење по крикот со вечера. Не постои подобар начин да се искуси и види стариот Дубаи од разгледот од палубата на бродот за време на Вашето крстарење по крикот. Искусете ги звуците, вкусоците и погледот на Крикот преку традиционалните бродови на Дубаи што крстат по него. Трансфер до делот Bur Dubai Creek за да се качите на традиционалните дрвени бродови за крстарење, со помош на таканаречените abras или водени такси, кои возат низ крикот, потоа го гледате Dubai Creek Golf Club и останатите згради во оваа област. Вечерата е шведска маса со избор на јадења од арапска кујна (не е вклучен пијалок).

ЦЕЛОДНЕВНА ТУРА АБУ ДАБИ –Излетот почнува од Дубаи,се поминува пристаништа во Jabel Ali, а потоа низ пустината пикрај обала до Абу Даби.Тој е главен и административен град на ОАЕ.Познат е по многуте луксузни вили и палати покрај обалата и големиот број на острови.Нашата тура почнува со посетата на Sheikh Zayed Grand џамијата, една од најубавите џамии во светот.Службено е отворена во 2007 година за време на исламскиот месец Рамадан. Џамијата 4 минариња и 4 агли на џамијата кои се издигнуваат до 115 метри.Таа има 57 куполи кои се украсени со мермер.Дворот е поплочен со цветен мермер и има површина од 17000м2. Нашата тура ја продолжуваме кон Emirates Palace,најлуксузниот хотел на светот (има официјално 7*).После ручекот во Абу Даби одиме кон Јас островот каде се наоѓа најголемиот тематски парк на светот Ferrari World и формула1 патеката.НАПОМЕНА Доколку сакате да ја посетите џамијата морате прикладно да се облечете,што подразбира долги панталони, долги ракави,а за жените е обавезна марама.

Цената е за целосна уплата при резервација , без право на промена на име или отказ. Цените се ПАКЕТ цени дадени по лице за сместување во соодветниот тип на соба СТАНДАРДНА ДВОКРЕВЕТНА за минимум 2 лица во соба (две полноплатежни суми)

Цената вклучува:

- Повратен авионски билет на релација СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – ДУБАИ – ИСТАНБУЛ – СКОПЈЕ
- Трансфер аеродром - хотел – аеродром во Дубаи ;
- 4 или 6 ноќевања во избраниот хотел/ тип на соба/ на база ноќевање со појадок согласно наведена услуга (согласно саатници на check-in & check-out)
- Организација и реализација на патувањето
- локална асистенција во Дубаи (овластен претставник на српски јазик доколку се земат екскурзии пред поаѓање или за дополнителни екскурзии со уплата на лице место на барање)

Цената НЕ вклучува:

- Влезна виза за Дубаи - **85ЕУР по лице** (задолжително за сите лица)
- Патничко здравствено осигурување кое покрива и КОВИД (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)
- задолжително негативен ПЦР тест (72 часа изваден пред полетување – за влез во Дубаи)

* За деца до 12 години кои патуваат со родители – БЕЗ НЕГАТИВЕН PCR ТЕСТ (согласно моментални протоколи за влез во Дубаи)

- брз антиген тест или ПЦР тест за лица над 18 години (за лица без сертификат за вакцинација) согласно нови протоколи за влез во Р Македонија

- **ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ И ОПЦИОНИ ИНДИВИДУАЛНИ ТУРИ - НА БАРАЊЕ** (зависат од број на пријавени лица и протоколи за време на престој, редозлед на екскурзии и саатници се подложни на промени согласно инфо на организатор)

- ДУБАИ САФАРИ – со збиен трансфер/ 50eur по лице
- КРСТАРЕЊЕ ПО МАРИНА – со збиен трансфер/ 50eur по лице
- ДУБАИ ГРАДСКА ТУРА – на барање индивидуална приватна/ 60eur по лице за мин 4 лица со водич на српски јазик
- Burj Khalifa (САМО влезници 45 евра normal hours/ prime hours 1530-1800 часот влезници 65 евра), за 124 кат
- Miracle & Global village – тура организирана со трансфер која трае од 15:00 до 20:00 – цена 60 еур по лице.
- целодневна тура Абу Даби – приватна со водич на српски јазик – 80/90 еур по лице (без ручек) // согласно моментални протоколи за влез во Абу Даби
- останати тури и индивидуални излети – НА БАРАЊЕ

- Останати индивидуални трошоци и индивидуални посети и факултативи

- Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот

* туристичка такса само во Дубаи (TOURISM DIRHAM, по одлука на DTCM, а број D/000/152/1 87од 05.02.2014) која се плаќа од 31.03.2014 на рецепција во хотел на лице место при check in или при check out (2-4 EUR по соба по ноќ согласно категоризација на хотелот и тип на соба).

Во случај на апартман со повеќе соби таксата се плаќа за секоја соба според горе наведените критериуми.

УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ: Уплатата е во денарска противвредност по продажен курс 62,00. Цената е гарантирана само за уплата на аконатција за резервација. Во спротивно, гарантиран е износ на аконатција, а остатокот е подложен на промена.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ: Во готово/ кредитни картички/ преку фактура - уплата на аконатција 50% од вкупната цена на аранжманот за резервација, остатокот најдоцна 10 дена пред поаѓање

Важни напомени и доплати за авион и хотел за дополнителен број на лица:

- **Максимален број на лица во двокреветна соба се две лица. Дополнително возрасно лице или дете во соба со две возрасни лица – ЦЕНА НА БАРАЊЕ (без легло или на помошно легло се намалува комодитет на соба)**

- Check in во хотелите е после 14 ч, а check out најдоцна до 12 ч. Секое користење на соба и услуга во хотелите надвор од наведеното време, е додатно плаќање кое се врши на рецепција од хотелот директно од страна на странката.

- Сите оброци во хотелите се на база шведска маса (согласно нови КОВИД протоколи)

- Организаторот на патувањето не е овластен и надлежен да ја процени исправноста и валидноста на патните и други лични исправи на патниците

- Потребни документи за виза: скенирана фотографија и пасош и податоци за патникот (валиден минимум 6 месеци од дата на враќање од патување)

- За овој аранжман важат Општите услови за патување на СКТМ

- За сите информации дадени усмено, агенцијата не сноси одговорност

Важни напомени:

- За добивање на виза за ОАЕ потребно е при резервација да го донесете пасошот (валиден минимум 6 месеци од датум на враќање на патување) и слика во боја или да ги доставите скенирани со висока резолуција во JPG формат скенирани првите две страни од пасошот на кои се наоѓаат податоците на патникот како и слика со димензија за пасош (доколку ги доставувате скенирани пратете ги на маилот: contact@atlasplus.com.mk). Износот за трошоците за визирање не се враќа во случај на неодобрување на виза од страна на имиграционо одделение на ОАЕ. Постои можност имиграционото одделение да побара дополнителни документи во зависност од поединечни случаи.

НАПОМЕНА - Поради промена на тарифите на авио билетите можна е промена на цената за пакет аранжман. Пред резервација ве молиме цената и условите на патување да ги проверите со вашиот агент. Агенцијата го задржува правото за промена на редоследот на програмата според вонредни околности врз кои неможе да влијае. Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од овој програм.